



ПРЕГЛЕД

на прифатени теми за изработка на магистерски трудови (август 2019)

1. Обновливи извори на енергија

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор	Одлука бр.
1	Дафина Шекутковска	Добивање и карактеризација на филмови од титаниум диоксид што се користат кај сензитивни сончеви ќелии	Prepares and characterization of titanium dioxide films used in sensitive solar cells	Проф. д-р Христина Спасевска	02-1424/14 од 21.8.2019

2. Проектен менаџмент

Ред. бр.	Студент	Тема на македонски јазик	Тема на англиски јазик	Предложен ментор	Одлука бр.
1	Ивана Мацевска	Методи за подобрување на оспособеноста на човечките ресурси во проектните компании	Methods for improving the competence of human resources in project companies	проф. д-р Вангел Фуштиќ	02-1424/15 од 21.8.2019
2	Ивана Минчорова	Придобивки од примената на TQM во IT компании кои спроведуваат обуки	Benefits from the application of TQM in IT companies that conduct trainings	проф. д-р Атанас Илиев	02-1424/16 од 21.8.2019

3. Компјутерски мрежи - Интернет на нешта

ред. бр.	Студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор	Одлука бр.
1	Бојана Величковска	Идентификација на пневмоторакс во рендгенски снимки на граден кош	Pneumotorax Identification in Chest X-rays	Доц. д-р Христијан Ѓорески	02-1424/17 од 21.8.2019

4. Микро и нано технологии

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор	Одлука бр.
1	Елена Наумовска	Примена на техники од машинско учење за анализа и деконволуција на термолуминисцентни криви на MTS-N дозиметри	Application of machine learning techniques for analysis and deconvolution of MTS-N thermoluminescence glow curves	Проф. д-р Христина Спасевска	02-1424/18 од 21.8.2019

1. Обновливи извори на енергија

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
----------	---------	--------------------------	------------------------	------------------

1	Дафина Шекутковска	Добивање и карактеризација на филмови од титаниум диоксид што се користат кај сензитивни сончеви ќелии	Prepares and characterization of titanium dioxide films used in sensitive solar cells	Проф. д-р Христина Спасевска
---	-----------------------	--	---	------------------------------------

2. Проектен менаџмент

Ред. бр.	Студент	Тема на македонски јазик	Тема на англиски јазик	Предложен ментор
1	Ивана Мацевска	Методи за подобрување на оспособеноста на човечките ресурси во проектните компании	Methods for improving the competence of human resources in project companies	проф. д-р Вангел Фуштиќ
2	Ивана Минчорова	Придобивки од примената на TQM во IT компании кои спроведуваат обуки	Benefits from the application of TQM in IT companies that conduct trainings	проф. д-р Атанас Илиев

3. Компјутерски мрежи - Интернет на нешта

ред. бр.	Студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Бојана Величковска	Идентификација на пневмоторакс во рендгенски снимки на граден кош	Pneumotorax Identification in Chest X-rays	Доц. д-р Христијан Ѓорески

4. Микро и нано технологии

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Елена Наумовска	Примена на техники од машинско учење за анализа и деконволуција на термолуминисцентни криви на MTS-N дозиметри	Application of machine learning techniques for analysis and deconvolution of MTS-N thermoluminescence glow curves	Проф. д-р Христина Спасевска